



HONDA ACCORD COUPE CONCEPT



"Honda" го претстави Accord Coupe Concept, кој на најдобриот можен начин на јавноста ѝ ја покажа новата агресивна насока на осмата генерација на Accord, кој заедно со иновативните технологии, економичноста и завидните перформанси се наметнува како ново мерило за вредност. Дизајнот на Accord Coupe Concept носи бројни новитети, вклучувајќи и долга хауба, силно изразени странични линии и спортска, спуштена кровна линија кон задниот дел. Изразено нагласената предна маска, благодарение на закосените предни фарови и магленките втиснати длабоко во предниот браник, можеби го откриваат најубавиот дел на Accord досега, додека четирите завршетоци на издувната цевка интегрирани во задниот дифузер дополнително ги засилуваат перформансите и атрактивниот изглед. Accord Coupe Concept го движи моќен V6 агрегат, кој благодарение и на VCM (Variable Cylinder Management) технологијата на "Honda" сега развива уште повеќе снага со помалку штетни емисии.



МАЛИОТ TOUAREG СО ГОЛЕМИ АМБИЦИИ

Почетокот на продажбата на сериската верзија на моделот Volkswagen Tiguan е најавена за 2007 година. Каросеријата е дизајнирана така што и покрај помалите димензии, изгледа силно и моќно, но усогласен со новиот Volkswagen-ов дизајнерски тренд. Според ветувањата од конструкторскиот тим на Tiguan, првенствено е наменет



за возење по асфалт, но поседува и добри off road перформанси. Прецизните технички карактеристики сè уште не се познати, но најавено е дека малиот Touareg ќе биде пионер на полето на еколошките дизел мотори.



ФЛЕШ ВЕСТИ

ЕВРОПСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛИ ВО ПАНИКА

Новите европски стандарди за квалитетот на издунвите гасови би можеле да им предизвикаат многу главоболки на европските производители на автомобили. Стандардите кои би требало да стапат на сила до 2012 година би можеле од регионот да ги избркаат производителите на автомобили доколку тие не вложат значителни напори за развој на еколошки погодни отвори. Според предлогот и препораката на повереникот на Европската комисија за околина, Ставрос Димос, новите автомобили во 2012 година не ќе смеат да емитираат повеќе од 120 грама чад на километар.

"NISAN" СО ХИБРИДЕН АВТОМОБИЛ

Вториот најголем јапонски производител на автомобили "Nisan" најави дека во фискалната 2010 година, користејќи ја сопствената технологија, ќе пушти во продажба хибриден автомобил со бензински и со електричен мотор за домашниот и за пазарот во Северна Америка. Според планот за производство на еколошки прилагдени возила, "Nisan", исто така, ќе настојува за четири години да ја почне продажбата на автомобил, кој на 100 километри ќе троши само три литри гориво. Компанијата со седиште во Токио, исто така, се подготвува за отворање нова филијала за развој, производство и продажба на унапредена класа литиум-јон акумулатори кои се полнат побрзо од сегашните.

CITROEN C1 CHRONO



специјалната спортска серија на 23 декември. Наречен C1 Chrono, моделот од специјалната серија ќе биде произведен во 800 примероци. Претставувајќи се со C1 Pack опрема, Chrono е придвижуван од еднолитарска бензинска машина, поврзана со 5-брзински мануелен или SenseDrive автоматски менувач. "Citroen" има додадено неколку новини, со кои става акцент на современоста и на динамичкиот стајлинг. Специјалната серија Chrono совршено се надоврзува на основниот C1, подвлекувајќи го живиот, спортски дух на возилото.

C1 доживува огромен успех уште од своето појавување во јуни 2005 година, со повеќе од 119.000 продадени возила ширум светот. Малечок од надвор, простран внатре, C1 хечбек се вклопува совршено во палетата на "Citroen". Со нагласената живост и привлечниот изглед овој модел ги има сите спецификации кои се бараат во неговата класа и е идеален за движење низ градските метежи. Со 3 или со 5 врати, C1 е подготвен да го привлече вниманието на уште повеќе познавачи на работите, со појавувањето на

